

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и за разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 1 март 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ

за одбивање на приговор

1. Приговорот на Зоран Симјановски со бр. УП2 09-35/21 од 3 февруари 2021 година, против Решението со кое се одбива барањето за исклучување од системот за централно греење бр. 03-34/3 од 08.01.2021 година и Решението со кое се одбива барањето за времено исклучување на посебен дел од објектот од системот за централно на Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРѢИ ДООЕЛ Скопје бр. 03-34/4 од 08.01.2021 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението на Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРѢИ ДООЕЛ од Скопје бр. 03-3206/2 од 06.11.2020 година и Решението бр. 03-34/4 од 08.01.2021 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Оваа решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб страницата на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Зоран Симјановски до Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе приговор бр. УП2 09-35/21 од 3 февруари 2021 година, против против Решението со кое се одбива барањето за исклучување од системот за централно греење бр. 03-34/3 од 08.01.2021 година и Решението со кое се одбива барањето за времено исклучување на посебен дел од објектот од системот за централно греење бр. 03-34/4 од 08.01.2021 година на Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРѢИ ДООЕЛ Скопје(во понатамошниот текст: Снабдување БЕ Скопје).

Именуваниот поднел барање до Снабдување БЕ Скопје за исклучување и времено исклучување од системот за централно греење стан на ул. Наум Наумовски Борче бр. 79-б, стан 1, Центар, Скопје.

Постапувајќи по барањето, Снабдување БЕ Скопје како првостепен орган во постапката донел Решение со кое се одбива барањето за исклучување од системот за централно греење бр. 03-34/3 од 08.01.2021 година и Решение со кое се одбива барањето за времено исклучување на посебен дел од објектот од системот за централно греење бр. 03-34/4 од 08.01.2021 година.

Незадоволен од решението на Снабдување БЕ Скопје, именуваниот поднесе приговор до Регулаторната комисија за енергетика.

На 17 февруари 2021 година беше одржана седница на Комисија за постапување по приговори и разрешување на спорови од областа на природен гас, топлинска енергија и течни горива. На седницата се изврши увид во приложените докази од страна на подносителот на приговорот и тоа:

- Извод од матична книга на умрени за Обренија Симјановска, сопственик на стан,
- Извод од матична книга на умрени за Јован Симјановски,
- Решение со кое се одбива барањето за исклучување од системот за централно греење бр. 03-34/3 од 08.01.2021 година,

- Решението со кое се одбива барањето за времено исклучување на посебен дел од објектот од системот за централно бр. 03-34/4 од 08.01.2021 година,
- Имотен лист бр.23254, издаден од Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на приговорот утврди дека истиот не е основан.

Согласно член 54 став (2) точка 1), точка 2) и точка 3) и став (3) од Правилата за снабдување со топлинска енергија, поединечно исклучување се врши по барање на сопственикот, кое го поднесува до снабдувачот со топлинска енергија, ако се исполнети следните услови:

(2) Поединечното исклучување се врши по барање на сопственикот, кое го поднесува до снабдувачот со топлинска енергија, ако се исполнети следните услови:

1) системот на кој планира да се приклучи или системот за поединечно греење којшто ќе го користи ги задоволува условите за ефикасно поединечно греење во согласност со дефиницијата од член 1 точка 22) од овие правила,

2) системот на кој планира да се приклучи или системот за поединечно греење којшто ќе го користи, обезбедува подобри енергетски перформанси, односно е поефикасен и еколошки поприватлив и го намалува користењето на примарна енергија во споредба со системот за централно греење на којшто е приклучен, земајќи ја предвид енергијата потребна за екстракција, конверзија, транспорт и дистрибуција, што се докажува со извештај за енергетска контрола изготвен од овластен енергетски контролор за згради и

3) обезбеди писмена согласност за исклучување од системот за централно греење со мнозинство од вкупниот број сопственици на посебни делови на зградата согласно со Законот за домување.

(3) Поединечно времено исклучување на посебен дел од објектот без обврската за исполнување на условите од став (1) на овој член се врши и по барање на сопственикот/ потрошувачот на посебниот дел од објектот.

Од доставената документација се увиде дека не се исполнети условите за исклучување од системот за дистрибуција на топлинска енергија согласно член 54 став (2) и став (3) од Правилата за снабдување со топлинска енергија.

Имајќи го во предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истата.

УП2 09-35/21
1 март 2021 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија

Марко Бислимоски